



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Општи според тарифата — Жило-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802 603 1125

Четврток, 12 јули 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД XXIX

Цена на овој број е 4 динари — Претплата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улина Јована Ристиќа бр 1 Пошта Факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

488.

Врз основа на Уставниот амандман XXXIII точка 4 став 2 и член 41, во врска со член 46 од Деловникот за работата на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/72), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 9 јули 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ

1. Законот за продолжување на важењето на Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги, во текстот што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Соборот на народите и на седницата на Стопанскиот собор одржани на 26 јуни 1973 година, со мнозинството гласови предвидено во член 181 став 1 од Уставот на СФРЈ, ќе се применува како привремена мерка, почнувајќи од 1 јули 1973 година па до 31 декември 1973 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 674

9 јули 1973 година

Бриони

Потпретседател
на Претседателството,
Рато Дугоњик, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ

Член 1

Важењето на Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 22/73), се продолжува до 31 декември 1973 година.

Член 2

Не се смета за вршење работи и услуги од член 1 став 1 на Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги:

1) вршењето на работи и услуги помеѓу основните организации на здружениот труд и заедниците

на основните организации на здружениот труд во состав на работните организации од член 6 став 2 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот;

2) вршењето на работи и услуги помеѓу здружените работни организации во сложена организација на здружениот труд во која се врши една или повеќе дејности од член 6 став 2 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Член 3

Одредбите на Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги што се однесуваат на кредитите и други банкарски работи и услуги и одредбите од тар. бр 3 на Привремената тарифа на основниот данок на надоместоци за услуги, која е составен дел на тој закон, престануваат да важат на 30 јуни 1973 година.

За износот на укинатиот основен данок на надоместоци за услуги според тар. бр. 3 од Привремената тарифа на основниот данок на надоместоци за услуги, банката и друга организација на здружениот труд која се смета како даночен обврзник за тој данок, се должни да ги намалат каматите по дадените кредити и провизиите и другите надоместоци што ги остваруваат со вршење на други банкарски работи и услуги.

Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1973 година.

489.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVI точка 16 и чл. 8 и 9 од Деловникот за работата на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/72), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 9 јули 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за период од една година, почнувајќи од 1 август 1973 година, се избира Митја Рибичич, член на Претседателството од Социјалистичка Република Словенија.

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 10

9 јули 1973 година

Бриони

Претседател
на Претседателството
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

490.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVI, точката 3 под 9 и член 96 став 2 од Деловникот за работата на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/72), а во врска со точка 14 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ОБЈЕКТИ

1. Се основа Управа за репрезентативни објекти што врши работи на одржување на објектите за репрезентација утврдени со оваа одлука, и на давање услуги во врска со потребите за репрезентација што ќе ги одреди Претседателот на Републиката и Претседателството на СФРЈ.

Управата има својство на правно лице.

2. Како репрезентативни објекти, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: Островите Бриони со објектите со кои управуваше досегашната Управа на островите Бриони, и објектите со кои управуваше досегашната Управа за репрезентативни објекти во Белград, и тоа: Вилиот и Стариот двор, вилата во Ужичка бр. 16, вилата во Караорѓево, со помошните објекти, освен Резиденцијата на Претседателот на Републиката.

3. Начинот и условите за користење на објектите од точка 2 на оваа одлука, како и лицата кои можат да ги користат ги одредува Административната комисија на Претседателството на СФРЈ.

4. Со работата на Управата раководи управник.

Управникот го именува и го разрешува од должноста Претседателството на СФРЈ.

За својата работа и за извршувањето на задачите и работите од делокругот на Управата, управникот одговара пред Претседателството на СФРЈ.

Управникот ја претставува Управата и во поглед на самоуправувањето и на работните односи има права и должности на старешина на сојузен орган на управата.

5. Работниците вработени во Управата сочинуваат една работна заедница.

Работниците вработени во досегашната Управа на островите Бриони, односно во Управата за репрезентативни објекти во Белград, сочинуваат посебни работни единици во рамките на таа работна заедница.

Во поглед на самоуправувањето и работните односи на работниците во Управата согласно се применуваат прописите за самоуправувањето и меѓусебните односи во трудот што важат за сојузните органи на управата.

6. Општите акти со кои се утврдува внатрешната организација и систематизација на работните места во Управата ги донесува Советот на работната заедница и управникот со согласност од Административната комисија на Претседателството на СФРЈ.

Со актите од став 1 на оваа точка ќе се утврдат обликот на организацијата, начинот на работата и развојот на организацијата на работењето на овие објекти, имајќи ги предвид нивниот карактер и намената.

7. Средствата за вршење на редовната дејност и за посебните намени за работата на Управата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата во рамките на средствата за работа на Претседателството на СФРЈ.

Наредодавец за извршување на претсметката на Управата е управникот на Управата.

8. Работниците што работеле во Управата за репрезентативни објекти во Белград и во Управата на островите Бриони, освен работниците што работат во објектите што се изземени со оваа одлука, ги презема Управата со денот што ќе го одреди Административната комисија на Претседателството на СФРЈ.

Управата ги презема средствата, опремата и инвентарот како и правата и обврските на Управата на островите Бриони и на Управата на репрезентативните објекти во Белград.

9. До донесувањето на општите акти за внатрешната организација и работата на Управата, средствата за работата на Управата на островите Бриони и на Управата за репрезентативни објекти во Белград, обезбедени во буџетот на федерацијата за 1973 година, ќе се користат на начин и под услови утврдени во актите за основање на тие управи.

10. Административната комисија на Претседателството на СФРЈ ќе формира комисија која ќе изврши преглед на финансиското работење и ќе изврши пренос на средствата, на инвентарот и на друг имот на Управата на островите Бриони и на Управата за репрезентативни објекти во Белград врз Управата за репрезентативни објекти.

11. До донесувањето на актите од точ. 3, 6, 8 и 10 на оваа одлука, Управата ќе работи на начинот и под условите утврдени со актите на досегашните управи.

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 11
9 јули 1973 година
Бриони

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Рато Дугоњик, с. р.

491.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 16 став 1 и со член 27 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Организациите на здружениот труд за превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај можат да ги зголемат своите важечки цени за превоз на патници на линиите во внатрешниот воздушен сообраќај во просек за 16%.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 190
3 јули 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

492.

Врз основа на член 33 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ ШТО ГО ВРШАТ СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Како услуги во меѓународниот стоквен промет што го вршат странски лица, во смисла на оваа одлука, се подразбираат:

- 1) транспортни услуги;
- 2) шпедитерски услуги;
- 3) услуги на теглење, спасување и вадење на бродови и на други пловни објекти;
- 4) услуги на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки;
- 5) услуги на поморските и речните агенции.

Како услуги на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки се сметаат и услугите на контролата на квалитетот на странски класификациони заводи за стоки наменети за извоз односно за делови што се вградуваат во опремата која се извезува.

2. Услугите од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд ги плаќаат со девизи што ги држат на девизна сметка и со девизи купени од домашна банка.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија и со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за документацијата што организациите на здружениот труд ќе ја поднесат при плаќањето на услугите според став 1 на оваа точка.

3. Организациите на здружениот труд му ги плаќаат услугите на странското лице на начинот од точка 2 на оваа одлука, непосредно или преку друга организација на здружениот труд со чие посредство се нарачува услугата.

4. Ако странските лица ги вршат услугите од точка 1 на оваа одлука преку свои претставништва или застапници во Југославија, Сојузниот секретаријат за финансии може да одреди организациите на здружениот труд да ги плаќаат тие услуги делумно и во динари на посебна сметка на претставништвото на странската фирма во Југославија кај овластената банка односно на жиро-сметката на застапникот.

5. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 189
8 јули 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

493.

Врз основа на член 2 став 3 од Уредбата за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73 и 38/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ДРУГИ СЛУЖБЕНИ ПРЕСМЕТКИ ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ДЕВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО ДИНАРИ

1. За одредување на основницата за пресметување на царина и за други службени пресметки при из-

возот и за девизните квоти што се искажуваат во динари, се утврдуваат следните курсеви, и тоа:

Земја	Валута	Курсот важи за	Курс во динари
САД	Долар (USA \$)	1	16,00
Австрија	Шилинг (Sch)	100	80,45
Белгија	Франк (Bfr)	100	39,20
Данска	Круна (Dkr)	100	255,45
Велика Британија	Фунта (Lstg)	1	36,40
Франција	Франк (FF)	100	344,50
Холандија	Флорин (Hfl)	100	539,40
Италија	Лира (Lit)	100	2,45
Ирак	Динар (Ir. din.)	1	50,90
Канада	Долар (Can \$)	1	15,90
СР Германија	Марка (DM)	100	595,00
Норвешка	Круна (Nkr)	100	266,00
Швајцарија	Франк (Šfr)	100	496,00
Шведска	Круна (Škr)	100	347,00
Шпанија	Пезета (Pt)	100	24,60
Јапонија	Јен (Yen)	100	5,40

Листата на курсевите на другите валути од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, приспособени кон курсевите на валутите од став 1 на оваа точка, ја утврдува Народната банка на Југославија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии.

2. Ова решение влегува во сила на 12 јули 1973 година.

Р. п. бр. 194
11 јули 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

494.

Врз основа на член 41 став 1 и член 42 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во врска со член 14 од Основниот закон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67 и 30/68), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБУВКИ

1. Организациите на здружениот труд можат да пуштаат во промет на домашниот пазар обувки само ако тие се означени и обележени на начин пропишан со оваа наредба.

Како обувки, во смисла на оваа наредба, се сметаат заштитни обувки, целогумени обувки, целопастични обувки, целопластични-брзгани обувки, куќни пантофли и патики.

2. Означувањето и обележувањето на обувките се врши на етикета — производителска декларација, што мора да ја има секое рало обувки.

Производителската декларација може да биде прицврстена на обувките или на друг погоден начин ставена при обувките (налепена на кутија во која се запакувани обувките).

Производителската декларација ја издава производителот, а за увезени обувки — увозникот.

3 Производителската декларација содржи:

1) назив (име) и седиште на производителот односно увозникот;

2) податоци за начинот на изработката на обувките (прошиени обувки, лепени обувки и др.);

3) податоци за материјалот од кој се изработени обувките (природен материјал, вештачки материјал или комбинација на природен и вештачки материјал);

4) податоци за одржувањето и за наменската употреба на обувките, со тоа што овие податоци се даваат само за обувки кои, поради материјалот од кој се изработени и наменската употреба, бараат посебна нега и одржување што не се вообичаени кај други обувки.

4. Податоците на производителската декларација мораат да бидат лесно усчливи, читливи и разбирливи за кулувачот.

5. Оваа наредба се однесува и на увезени обувки, како и на обувки што ги произведуваат дуќаните во кои граѓаните самостојно ја вршат дејноста со личен труд, освен обувките што овие дуќани ќе ги произведат по порачка од граѓани.

6. Оваа наредба не се однесува на обувките произведени односно увезени пред нејзиното влегување во сила.

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2908

2 јули 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

495.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазарот и цените, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73 и 37/73) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали, во редниот број 14 Натриум бихромат во колона 4 зборовите: „2.850 тони“ се заменуваат со зборовите: „3.850 тони“, во редниот број 23 Стакло во плочи, необработено во колона 4 зборовите: „15.200 тони“ се заменуваат со зборовите: „17.200 тони“, во редниот број 24 Вкупно железо во колона 4 зборовите: „51.200 тони“ се заменуваат со зборовите: „54.390 тони“, а во редниот број 25 Вкупно железо и челик, стари, други, лив стар, машински, и опадоци и струганици од железо и челик, други во колона 4 зборовите: „383.000 тони“ се заменуваат со зборовите: „404.000 тони“.

По редниот број 31 се додава нов реден број 32, кој гласи:

„Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
32	25.01/2	Варена сол (изворска)	700 тони.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 12015
5 јули 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

496.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот: „Corriere della Sera“, број 142 од 20 јуни 1973 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/103
2 јули 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

497.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 134 од 13 јуни 1973 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/76
5 јули 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

498.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДНИ ПОКРИВАЧИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ГУМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Подни покривачи:

— Подни покривачи од PVC со подлога од јутен филц. Услови на квалитетот — — — — — JUS G.E5.021
— Одредување на заостанатата деформација на меки подни покривачи од пластични маси и гума — — JUS G.S2.754

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1973 година.

Бр. 24-2146/1
19 април 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

499.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ**

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72) точка 3 се менува и гласи:

„3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1974 година, освен стандардите JUS N.N0.023, JUS N.N0.024 и JUS N.N0.907 кои се применуваат од тој ден.“

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1974 година.

Бр. 23-2571/1
17 мај 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

500.

Врз основа на чл. 16 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА КУПУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Народната банка на Југославија ќе ги купува пред нивната втасаност благајничките записи што ги издала, ако деловната банка поднесе такво барање.

2. Благајничките записи Народната банка на Југославија, во смисла на точка 1 на оваа одлука, ќе ги купува под услов од денот на уписот на благајничкиот запис да поминале најмалку 90 дена.

3. Купувањето на благајничките записи според одредбите на оваа одлука Народната банка на Југославија го врши преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 39
29 јуни 1973 година
Белград

То заменува
претседателот на Советот
на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукел, с. р.

501.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ**

1. Во Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 62/72), во точка 10 на крајот на одредбата под 4 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 5, која гласи:

„5) девизните депозити што овластените банки ги примаат по налог од странски амбасади и други дипломатски претставништва на име редовни средства за издржување на тие амбасади и претставништва.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 41
3 јули 1973 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
Гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за проширување на граничниот појас на одделни делови на државната граница, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Во точка 1 под а) во одредбата под 6 наместо ознаката: „С 2IV“ треба да стои: „С 2/IV“.

Во точка 1 под б) во одредбата под 3 наместо зборовите: „Дебела Стеза“ треба да стои: „Дебела Стена“.

Во точка 1 под г) во одредбата под 3 наместо ознаката: „VIII/2“ треба да стои: „VIII/12“, а во одредбата под 8 наместо ознаката: „IX/59“ треба да стои: „XI/59“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 јули 1973 година.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА

I

Се отповикува

Трифун Николиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либериа со седиште во Акра.

II

Се назначува

д-р Здравко Печар, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либериа, со седиште во Акра.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9
26 јуни 1973 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги во долгогодишната работа на ширењето на просветата и културата и за успеси во стручно образование и воспитување на многубројни генерации на млади за корисни членови на општеството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Економското училиште, Бања Лука;

— за особени заслуги во долгогодишната работа на ширењето на просветата и културата и за успеси во образованието и воспитувањето на многубројни генерации на млади за корисни членови на општеството

Основното училиште „22. февруар“, Скендер Вакуф;

— по повод седумдесет и петгодишната на постоењето и работата, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата и за успеси во образованието и воспитувањето во духот на братството и единството на нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основното училиште „Фрањо Резач“, Тузла;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Комунална радна организација „Водовод и канализација“, Бања Лука;

Из СР Хрватске

— за нарочите заслуге и постигнуте успеси у раду од значаја за социјалистичку изградњу земље

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Томић Јосип;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андријашевиќ Анте, Бабиќ Анте, Бјелац-Црљеница Милка, Делиќ Младен, Драгичевиќ Иван, Главина Андрија, Главина Анте, Ивичевиќ Петар, Јуџиновиќ Јаков, Лалиќ Анте, Мартиновиќ-Вориќ Љепошава, Матијашевиќ Маринко, Пауновиќ Зоран, Пирак Мате, Пухариќ Никола, Радиќ Мате, Рафанели Фране, Рафанели Иво, Шепаровиќ Иван, Шимиќ Мате, Шимиќ Живоје, Угрин Петар, Урсиќ Миленко, Жарниќ Анте;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Црковић Јелена, Гертнер-Браздура Нада, Губаш-Стојевић Даница, Иванчић Лео, Кушенић Аница, Шкет-Шега Хедвига, Шогорић Павао; Вукмановић Бранко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алачевић Живко, Балог-Крањец Љубица, Бан Стипе, Везиновић Анте, Бркуљ-Бартуловић Неда, Буљан Маре, Доминовић Јозе, Гојак Маринко, Гргурић Јулио, Иванац Иван, Ивелић-Фабијанац Ив-ка, Јакић Крсте, Јакић Мате, Јурановић Мате, Јуретић Сречко, Јурић Стјепан, Келић Марко, Ковачевић Чиро Ковачевић Иван;

Лукетина Звонко, Матијевић Иво, Мендеш Давор, Митровић Анте, Павић-Брдарић Терезија, Пивац Иван, Пољак Јаков, Пуизина Иван, Романић Пајо, Ромчевић Милаан, Санко Мате, Смиљанић-Граховац Десанка, Срзић Зане, Станковић-Антолић Љубица, Сумић Љубо, Трбозевић-Вујновић Даринка, Врањеш Иван, Врсаловић Блаж;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Франић Раде, Миочевић Доминко;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бродарић Јелена, Булатовић-Буршић Тиха, Штајдужар Лука, Шуцин Ружица, Туцељ Звонко;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кревс Иво, Веснавер Светозар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бернард Иво, Кастелиц Душан, Котник Франц;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Дебевц Јоже, Менцингер Јанез, Миртич Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Беџух Здравко, Брецељник Вера, Цеков Миле, Домајнко Данило, Древеншек Владо, Гајзер Франц, Геч Макс, Говекар Милан, Груден Владо, Хорват Јанез, Јенко Алојз, Котник-Доминко Марија, Ковачич Рорберт, Личен Данило, Мартиншек Хинко, Ми-хић-Жижек Марија, Остерман Милан, Отујац Франц;

Пахор Марјан, Пирц-Ержен Алојзија, Пирнат Франц, Почкар Миран, Повирк Франц, Пучник Херман, Сименчич Олга, Скербињек Владо, Славинец Бранко, Стеинер Вилијем, Степанчич-Јерман Марија, Stich Славко, Стругер Јоже, Ширме Франц, Шубиц Петер, Турк Милош, Жнидаршић-Хорват Звонка;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Брежник Винко, Лузар-Кавец Нена, Орешич Иван, Пушник-Крижај, Шпес Антон, Зафред Душан;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бренце-Гомилар Ема, Вишић Мухарем;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Цеков-Горјанц Маринка, Хабјан Марија, Јурич Јожица, Петек-Пок Вилма, Шламбергер Еди, Шуица Слободан, Тручл Цирил, Улага Андреј;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Блажаник Иштван.

Бр. 120

9 ноември 1972 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

генерал-полковникот: Ковачевић Јеремије Вељко;

генерал-потполковниците: Јауковић Новака Данило,

вицеадмиралот: Матулић Динка Бенко;

генерал-мајорите: Глумац Петра Милан, Кљањшчек Штефана Радо, Медвешек Лудвика Адолф, Тинтор Алексе Гојко;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

контраадмиралот: Вранеш Раде Милан;
артилерискиот полковник: Трбовић Николе

Владо;

пешадискиот потполковник: Корић Касима Вахид;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

пешадискиот потполковник: Момић Светозара Душан;

пешадискиот капетан I класа: Златковић Ђорђа Стојан;

пешадискиот капетан: Загорац Стевана Митар;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остзарување на поставените задачи во единиците со кои раково-дат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

генерал-полковниците: Антић Николе Вицко, Бјелајац Миле Станко, Дракулић Дане Ненад, Ковачевић Петра Војо, Узуновски Николе Цветко;

генерал-потполковниците: Брујић Дане Срђан, Ђукановић Стевана Драго, Пепељуговски Петра Петар, Шкерковић Ђока Зарије;

генерал-мајорите: Цетињски Мартина Андреј, Дурбаба Јована Јошо, Јакић Антона Јосип, Павић Ђуре Јово, Павловић Петра Адам, Вујновић Николе Богдан;

пешадискиот полковник: Саршон Рудолфа Антон;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

полковникот на правна служба: Јовановић Алексе Милан;

пешадиските потполковници: Јовић Милана Славко, Стојменовић Ристе Јован;

воздухопловно-техничкиот потполковник: Милутиновић Василија Радош;

капетанот на фрегата: Марковић Милорада Љубинко;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

заставникот на административна служба: Видовић Милана Перо;

постариот водник I класа на административна служба: Богосављевић Ђоке Миломир;

воените службеници IV класа на административна служба: Костић Славка Милоје, Радовановић Тимотија Радован.

Бр. 146
22 декември 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖАНА:

	Страна
488. Закон за продолжување на важењето на Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги — — — — —	1177
489. Одлука за избор на потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — —	1177
490. Одлука за основање Управа за репрезентативни објекти — — — — —	1177
491. Одлука за одредување на максималните цени за превоз на патници во внатрешниот воздушен сообраќај — — — —	1178
492. Одлука за плаќање на услугите во меѓународниот стоковен промет што го вршат странски лица — — — — —	1179
493. Решение за утврдување на курсевите на странски валути за одредување на основницата за пресметување на царина и за други службени пресметки при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари — — — — —	1179
494. Наредба за означување и обележување на обувки — — — — —	1179
495. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година — — —	1180
496. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	1180
497. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“	1180
498. Решение за југословенските стандарди за подни покривачи од пластични маси и гума — — — — —	1181
499. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите — —	1181
500. Одлука за купување на одредени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија — — — — —	1181
501. Одлука за дополнување на Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити — — — — —	1181
Исправка на Одлуката за проширување на граничниот појас на одделни делови на државната граница — — — — —	1182
Укази — — — — —	1182
Одликувања — — — — —	1182
Меѓународни договори — — — — —	121

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“. Белград, Јована Ристиќа 1. Пошта факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Мацковиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17